

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ - ЗАВРШЕНИ

Бр.	Наслов на Договорот	Година на склучување	Инвеститор
1.	Изработка на Консултантски извештаи од извршена супервизија на проектна документација: Специјални проекти во Северна Македонија, односно ќе изработи Извештаи за нивна состојба за 97 (деведесет и седум) проекти.	2021	ТАВ Македонија
2.	Консултантски услуги од областа на Проектен менаџмент за посебни проекти во Северна Македонија - Мониторинг Консултантски услуги при организирање на вонреден превоз од железничка станица Фени АД Кавадарци до РЕК Битола	2021	ТАВ ТЕПЕ АКФЕН
3.	Анекс - Консултантски услуги при организирање на вонреден превоз од железничка станица Битола до РЕК Битола	2020	Друштво за услуги во областа на прометот ВАДЕКС ДООЕЛ
4.	Проектен менаџмент на сите фази при реализација на проектот: Изработка на ревидиран основен и инфраструктурен проект заедно со изведба на санација на цевководот брана Суводол до ТЗ, приклучна шахта за ПЕ рудник до влезна шахта во ПЕ рудник и од ТЗ до влез на ТЕ- Термоелектрана приклучна шахта ХТБ со замена на цевки и арматура, РЕК Битола	2020	АД ЕСМ Подружница РЕК Битола
5.	Проектен менаџмент на сите фази при реализација на проектот: Изработка и изведба на основен ревидиран проект за Санација на Заштитно корито на р.Црна во зоната на зафат за снабдување на РЕК Битола со сива вода	2020	АД ЕСМ Подружница РЕК Битола
6.	Проектен менаџмент на сите фази при реализација на проектот: Санација на песочен филтер 4 (РЕК Битола) - Изработка и изведба на Основен (ревидиран) проект за санација на песочен филтер.	2020	АД ЕСМ Подружница РЕК Битола
7.	Договор за лабораториски и консултантски услуги за геотехнички истаги на автопат Приштина – Елези	2018	BECHTEL ENKA GENERAL
8.	Консултантски услуги при Изведба на експресен пат Градско-Прилеп, делница Градско – клучка Дреново како дел од коридорот X-d: - Ревизија/преглед на проектна и техничка документација за Проектот: делница Градско - клучка Дреново како дел од коридорот X-d. - Дополнителни геотехнички истаги за Проектот: Изведба на делница Градско - клучка Дреново како дел од коридорот X-d. - Консултантски услуги, координирање на проектот, ангажман на менаџер за квалитет и лабораториски услуги за Проектот: делница Градско - клучка Дреново како дел од коридорот X-d.	2018	ТИРРЕНА СЦАВИ С.П.А. – Подружница во Скопје
9.	Консултантски услуги при изработка на проектна документација за комплекс 1-ви Мај, за потребите на инвеститорот Простор ДОО Куманово	2017	Простор ДОО Куманово
10.	„Комплекс АЛЕКСАНДРИЈА“ Консултантски услуги, водење на инвестиционен проект, проектирање, проектен менаџмент и координирање на закупци и нивни барања за измени во сите фази. Фази: Архитектура, Статика, Водовод и канализација, Електротехника, Машинство, ППЗ, и Енергетска ефикасност. * Парцела 6.1, Скопје - Вкупна површина 7.031,00 м2	2016	Фабрика Карпош АД, Скопје
11.	Лабораториски испитувања, контрола на квалитет, консултантски услуги и поддршка на договорниот орган при изградба на Kromberg & Schubert Cable Harness Manufacturing Plant Extension Project – Zaben-Bitola.	2016	PERA Construction and Engineering
12.	Консултантски услуги и изработка на потребна техничка документација за составување на понуда за учество во тендерска постапка за две мали хидроцентрали во состав на Регионалниот водоснабдителен систем Студенница - Кичево	2016	МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје
13.	Технички и консултантски услуги за инвестициона проценка при изведба на ХЕЦ Тисовец и ХЕЦ Марена – физибилити студија за хидроелектрични централи во каскада	2015	МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје
14.	Консултантски услуги за ХЦ Бошков Мост	2013	Stucky SA, Rue du Lac 33, P.O. Box, 1020 Renens VD 1, Switzerland
15.	Консултантски услуги за ревизија на основните проекти од Пакет 2 (Ревизија на основни проекти за Програма за Наводнување на Јужната Долина на Вардар фаза 2, Ревизија на Проектите на системите за наводнување Пакет 2 и Проширување на површините за проектирање на Основниот проект за пакет 1)	2013	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
16.	Консултантски услуги за проектирање на системи за наводнување, фаза 2	2012	Управа за водостопанство Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
17.	Проекти за реконструкција на згради како дел од „Проектот за обновлива Енергија“	2011	Министерство за Економија
18.	Консултантски услуги за вршење на изградба на регионален пат К1-П-104 врска со П-104, Коломот – мост с.Близанско	2009	Агенција за државни патишта

19.	Консултантски услуги и стручна поддршка во процесот на реализација на инвестициони објекти и тоа: - Градска кука и концертна сала Скопје - Голема концертна сала за Македонска филхармонија Скопје - Реставрација на куќата на Мајка Тереза - Скопје - Музеј на ВМРО и музеј на жртвите на комунизмот – Скопје Анекс Вршење ревизија (сите фази) на идеен проект на Градска кука и концертна сала Скопје и вршење ревизија на целокупната документација на Основен Проект со сите фази за реставрација на куќата на Мајка Тереза – Скопје 750 m2 и Музеј на ВМРО и музеј на жртвите на комунизмот – Скопје ~ 5.000m2	2007	Министерство за култура на Република Македонија
20.	-Консултантски услуги за инвестиционен проект - Фабрика за ориентален тутун и Магаџински објект во Битола - Ревидентски услуги на проект Ревизија на проектната документација со врски - Фабрика за ориентален тутун и Магаџински објект во Битола - Изведба на геомеханички истражни работи - Фабрика за ориентален тутун и Магаџински објект во Битола - Надзор при изведба на постелка/ Планум на Долен строј - Фабрика за ориентален тутун и Магаџински објект во Битола - Надзор над преместување на цевковод (Изведба на професионален технички квантитативен и квалитативен надзор над изведбата на градежни и монтажерски работи за дислокација на Цевковод на ЈП Стрежево)	2006	Сокомак Битола
21.	Консултантски услуги за реализација на проект ХМС Злетовица - Проект за подобрување на користењето на водата во реонот на Злетовица - тело на браната - обиколен тунел и загат - темелен испуст - шахтен преливник (со преливен тунел, брзоток и ски отскок) - инекциони работи - техничко набљудување - контролно команда клула - зафат со довод Кучешка река - хидромеханичка опрема - технички услови за изведување	2005	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
22.	Договор за геомеханички истражни работи и елаборат на локација на 3 предвидени скијачки центри и консултантски услуги		БИЛД
23.	Договор за консултантски услуги патен правец А2 Ранковце Крива Паланка		ДИВИ Македонија